

Врз основа на членот 50, став 1, точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), членот 7 став 1 од Статут на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 3/06, 10/06, 4/08, 6/08, 9/08, 7/10, 10/14, 5/15 и 12/2020) Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на 25.02.2020 година, распишува

## К О Н К У Р С

за изработка на идејни решенија за изменување на грбот и знамето на Општина Кочани

### I.

Се распишува конкурс за изработка на идејни решенија за изменување на грбот и знамето на Општина Кочани.

### II.

Грбот и знамето на Општина Кочани да се разликуваат од грбот и знамето на Република Северна Македонија и од грбот и знамето на други градови и држави.

### III.

При изработката на грбот и знамето да се имаат предвид карактеристиките на општина Кочани :

- историските традиции;
- културното наследство;
- природата;
- географските карактеристики;
- стопанските карактеристики.

### IV.

Елементи на идејните решенија за грб и знаме на Општината:

- Идејните решенија за грб и знаме да бидат во боја и тоа да бидат застапени максимум 4 (четири) бои (црната и белата не влегуваат во вкупниот број бои);
- Грбот на Општината може да биде еден од елементите на идејното решение за знаме на Општината.

### V.

Идејните решенија за грбот и знамето да бидат :

- изработени на хамер хартија на А4 формат,
- однос на страните 2:1 и 3:2,
- да бидат текстуално образложени,
- да може да се аплицираат на плакета, меморандум, значка и друго.

### VI.

Бројот на идејните решенија од еден автор не е ограничен.

Изработените трудови треба да бидат доставени под шифра.

## VII.

Изработените трудови се доставуваат до Советот на Општина Кочани, Комисија за утврдување предлози за грб и знаме на Општина Кочани, на адреса ул. „Раде Кратовче“ бр. 1, Кочани, со назнака „За Конкурс за грб и знаме на Општина Кочани“.

Подносителот на изработениот труд доставува лични податоци: име и презиме, адреса на живеење, контакт телефон и е-адреса (доколку има) и изјава за согласност за користење на личните податоци.

## VIII.

Авторските права на учесниците чие решение е прифатено за општински симболи ѝ припаѓаат на Општина Кочани.

## IX.

Идејните решенија кои нема да бидат прифатени, не се враќаат.

## X.

За идејните решенија за грб и знаме кои ќе бидат утврдени за општински симболи од страна на Советот на Општина Кочани, се утврдува награда.

## XI.

Наградата за идејните решенија за грбот и знамето на Општина Кочани, изнесува поединечно за секој симбол по 10.000,00 денари.

## XII.

Конкурсот за изработка на идејни решенија за грб и знаме на Општината се објавува во два дневни весника на македонски јазик на територијата на Република Северна Македонија, на веб-страницата на Општина Кочани и на огласната табла на Општина Кочани.

## XIII.

Конкурсот е јавен и трае 30 (триесет) дена од денот на објавувањето.

## XIV.

Право на учество на конкурсот имаат сите правни и физички лица на Република Северна Македонија.

## XV.

Грбот и знамето на Општина Кочани, можат да се употребуваат по нивниот упис во Регистарот на грбови и знамиња на општините во Република Северна Македонија, кој се води од страна на Министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа.

## XVI.

Конкурсот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-594/1  
25.02.2021 година  
К о ч а н и

Претседател  
на Советот на Општина Кочани,  
Томе Солевски